

Преговорите на релација Ахмети и Груевски се специфични, но никако не можат да се насочат во правец на враќање на ДУИ на власт, затоа што сегашната структурата на Владата на РМ е позната.

Но, ако овој делбен коалиционен и владин биланс предвременно се наруши, нели обично тоа се случува по три месеци, тогаш политичкиот притисок ќе се лоцира во улогата на меѓународниот фактор, кој по обичај им ја крои капата на македонските марионети во власта, која како таква го озаконува функционирањето на протекторатот во Македонија.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Случај кој, како пример, досега (НЕ)функционира во Босна и Херцеговина и на Косово. Но, сепак е во функција на "големите сили", кои зафатени со други горливи проблеми сега-засега го зацементираа Балканот и го запреа цртањето на новите балкански граници.

Нишан ли испрати ДУИ во Брисел или предупредување до Владата на Република Македонија, односно до премиерот Никола Груевски, кој во овој момент мака мачи со реалноста и со доспевањето на извршните решенија со кои државата мора да им го исплати долгот на должниците!? Одговорот на прашањето ќе зависи од однесувањето на политичките опоненти во Македонија, но и од меѓународната заедница која одамна решила дека мора да има дијалог меѓу Ахмети и Груевски.

Играта е отворена, но бекграундот укажува дека кај двајцата политичари постои сложена претпазливост, која одвреме-навреме се нарушува со по некој реторички препознатлив бисер, кој нè враќа на сцените од воинствената 2001 година. Но, предупредувачката реторика не може да ги наруши моментно стабилните односи во земјава, иако доволно е да се појават две будали за да го распалат меѓународниот оган, кој некако е ставен во заден план, а се туркаат проблемите со корупцијата и со решавањето на лошата економска слика во Македонија.

Што ќе прават Ахмети и Груевски во иднина? Тоа, пред сè, ќе зависи од Брисел и од домашната атмосфера каде овците не ни се на број. Но... ЕУ ја симна топката на земја, а тоа ќе му даде на знаење и на премиерот, кој се залета со своите планови и програми, но се "сопна" на енормните трошоци, кои ги направи претходните министри на СДСМ. Затоа, проблемот со политичката позиција на ДУИ е втор, но тој ќе се решава во "Бермудскиот триаголник - Скопје, Мала Речица, Брисел".

Ако се наруши дебалансот на политичките сили во земјава, тогаш ќе се вмеша и амбасадорката на Соединетите Американски Држави, Џилијан Миловановиќ, која по правило им ги пренесува строгите геостратешки желби и интереси на Вашингтон кој, пак, е свртен кон Исток и кон состојбите во Ирак, Авганистан и во Иран. Затоа, Балканот им го остава на Европејците, кои по обичај доцнат со своите ангажмани.

Но, сепак таквите инструкции дејствуваат на теренот и влијаат врз политичарите.

ЗАЦЕМЕНТИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ

Затоа, Ахмети сè повеќе го смирува својот "разочарувачки" тон, иако во ракавот сè уште ги чува картите, а тоа се поранешните команданти на ОНА, кои продефилираа низ Мала Речица, покажувајќи дека се паралелна воена структура, која во секој момент може да се активира и да биде ставена во функција на политичарите и во интерес на албанското прашање, кое традиционално е поврзано со остварувањето на целите и на задачите на Призренската лига.

Поради ова, преговорите на релација Ахмети и Груевски се специфични, но никако не можат да се насочат во правец на враќање на ДУИ на власт, затоа што сегашната структура на Владата на РМ е позната.

Но, ако овој делбен коалиционен и владин биланс предвременно се наруши, нели обично тоа се случува по три месеци, тогаш политичкиот притисок ќе се лоцира во улогата на меѓународниот фактор, кој по обичај им ја крои капата на македонските марионети во власта, која како таква го озаконува функционирањето на протекторатот во Македонија. Случај кој, како пример, досега (НЕ)функционира во Босна и Херцеговина и на Косово. Но, сепак е во функција на "големите сили", кои зафатени со други горливи проблеми, сега-засега го зацементираа Балканот и го запреа цртањето на новите балкански граници.

Ако процесот е мумифициран, тоа не значи дека е спречен. Имено, Црна Гора претставува карактеристичен пример за незавршениот процес на оцртувањето на границите на Балканот. Затоа, улогата на ДУИ, всушност играта на Ахмети, е во функција на сценариото кое последнава деценија ипол се одвива во овој регион. На тој план ниту Македо-

ПРЕМИЕ "ЃАВОЛО



ПРЕМИЕРУ... ЛЕСНО Е ДА ИМ ОБЈАСНИШ НА ДЕЦАТА ДЕКА СЕ НЕВИНИ, НО ОДИ РАЗБЕРИ СЕ СО АХМЕТИ!

ЧНИ МАКЕДОНСКИ ДЕЛЕГАЦИИ

"ЕУ е еден од клучните гаранتي за спроведување на Рамковниот договор. Сега, поради прекршување на принципите на охридскиот Договор, ситуацијата станува алармантна, ЕУ и другите меѓународни фактори кои се одговорни за прекршување на утврдените принципи ќе ги алармираме за сите случувања и наши согледувања во постизборниот период". Ова го изјави портпаролката на ДУИ, Ермира Мехмети, непосредно по лидерската средба на коалицијата ДУИ-ПДП, неодамна одржана во Мала Речица, каде се конципираше протестното писмо адресирано до Брисел.

нија не може да биде имуна на овој процес, но во моментот мимикријата е најповолната позиција на македонските политичари, кои во зависност од ситуацијата ќе се снаоѓаат или ќе играат по налогот на странските фактори.

Можеби ова не претставува блескава иднина за земјава, но е непходна шаховска рокада за да опстане македонската нација или држава. Поради тоа, однесувањето на ДУИ мора да се гледа



АХМЕТИ НА КОНГРЕСОТ СЕ ФАЛЕШЕ, А СЕГА ДОЈДЕ ВРЕМЕ ДА СЕ ЖАЛИ И ДА "ПЛАЧЕ"

РОТ ЌЕ РАЗГОВАРА СО Т", НО САМО БЕЗ УЦЕНИ!

многу пошироко и подалеку од аспектот на неодамнешните малоречански одблесоци на сила, кои беа експонирани пред Собранието на РМ. Тие беа дистрибуирани од страна на многу повисоки политички центри, кои се утврдуваат во регионот и ако сакате се вгнездуваат во Скопје, во Тетово, во Кичево, во Струга итн.

ПРЕФЕРАНС ВО МАКЕДОНИЈА

Просторно и географски гледано пораката е иста, само што таа е спакувана во волчја кожа. На тој начин целта е сè поблиска, иако во Македонија многу играчи го трчаат еден од последните балкански маратони. Затоа не е во прашање ДУИ или нејзиното бизарно враќање во власта, туку Хамлетовото прашање - да се биде или не. Значи, сакале или не, мораме да признаеме дека во Република Македонија многу "смрди". Имено, многу нешта нè упатуваат на констатацијата дека војната за политичко етаблирање и позиционирање на партијата на Ахмети, всушност не претставува вистинска намера, туку реали-

зацијата на интересот на големите сили на Балканот. Оттаму, битката на коалиционите партнери - Демократската унија за интеграција и Партијата за демократски просперитет, кои на последните парламентарни избори во РМ освоија најголем број гласови кај албанскиот електорат, мора да се гледа низ таа призма. Иако нивниот преферанс некои сакаат да го поистоветат со фактот дека ДУИ не може да се помири со реалноста дека е надвор од власта. Но, ако се земат предвид изборните правила тогаш мора да се каже, да се потенцира, дека власта се гради и се одржува стабилна врз основа на демократските правила, кои на мандатарот му даваат можност при формирањето и конципирањето на македонската влада да преговара со сите, вклучувајќи го и самиот "ѓавол", најголемиот политички противник - Али Ахмети. Но, сепак крајниот резултат секогаш зависи од просторот за доверба меѓу партнерите и остварувањето на заедничката економска и политичка програма.

Во контекст на ова, политичката игра е јасна, односно не постојат дилеми, освен правото на избор, кое го искористи Никола Груевски, а тој, пак, оцени

дека ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ не можат заедно да танцуваат. Бриселскиот валцер го играат со ДПА. Тоа право му го признаа и меѓународните фактори, иако на почетокот од процесот се обидуваа да го поучат како тоа треба да се прави или како да се составува влада. Но, сепак тој не падна под пресијата на Фуере, не избрза со својот заклучок, иако мораме да потенцираме дека тајната дипломатија на Брисел многу порано пресече во однос на сегашната постапеност на структурата на власта.

Поради тоа, вината за невлегување во власта ДУИ мора да ја бара кај себе, но и во пресметките на меѓународната заедница, која оцени дека Македонија треба да заплови во помирни води.

Тоа го знае и врвот на ДУИ, Ахмети, Алити, Арифи итн., но пред членството мора да се бара некој соодветен изговор, кој ќе претставува аргумент за мачкање очи.

Според Ермира Мехмети, во писменото обраќање до ЕУ и до другите меѓународни фактори, наведено е дека во Македонија бил направен преседан и на сериозен начин бил погазен принципот на инклузивитет.

"Погазен е духот кој се инсталираше во Македонија со потпишувањето на охридската Спогодба. Настанат е многу чувствителен политички момент во кој се оптоварени меѓуетничките односи, како последица на непочитувањето на волјата на Албанците. На сериозен начин е нарушена довербата меѓу Македонците и Албанците, кои сега се многу кривки", констатираат ДУИ и ПДП, подвлекувајќи дека со одлуката на ВМРО-ДПМНЕ се испушта шансата за "големото меѓуетничко помирување меѓу Македонците и Албанците".

ДИЈАЛОГОТ Е НЕИЗБЕЖЕН

Во овој момент двете највлијателни личности во македонската политика тропат на вратите во Брисел. Зошто? Едниот во улога на миротворец го искажува своето негодување, додека другиот, пак, се претставува пред генералите на НАТО и ја прикажува својата програма за влез во ЕУ. Во нивните мисии нема некоја конспиративност, освен ако не се забележи кокетирањето со евродипломатите кои, пак, налагаат те-та-тет средба Ахмети-Груевски.

Дијалогот ќе биде неизбежен, иако ќе се разговара за конкретни прашања, Законот за полиција, продолжување на процесот отворен со Рамковниот договор, донесување на законот за употреба на јазиците итн.



ДА НЕ Е ОПОЗИЦИОНЕРОТ СЕДНИЦИТЕ НА ВЛАДАТА НА РМ КЕ СЕ ОДВИВААТ ВО ТРАОРНА И ЗДОДЕВНА АТМОСФЕРА

Сплетот на околностите го диктира темпото на идните разговори или преговори меѓу власта и опозицијата, која сепак се појави на денот на независноста, но не се помирува со состојбата да му гледа во грбот на премиерот.

Според аналитичарите, средбата меѓу двајцата лидери со Ахмети ќе се одвива во рамките на најавената серија разговори со лидерите на другите партии во Македонија. Никола Груевски планира да ги повика лидерите на македонските партии за да ги слушне нивните мислења во однос на севкупната состојба во земјава, но и да се разменат одредени мислења во однос на стратешките цели на нашата држава, ЕУ и НАТО.

Бриселските патешествија, односно политичките "ходочастија" нема да ја сменат сегашната пат позиција. Таа можеби ќе еволуира, бидејќи политиката е менлива и минлива работа, а дневно-политичките состојби се дел од стратешките определби на македонските политичари, кои се познати по своите авантуристички напливи на водењето на државата.

Поради ова, многу години наназад тапкаме во место, без да се бара отчет или "одговорност" од премиерот или од опозиционерот. Последниве 15 години нивната улога или "секс" положба (горе-долу), власт и опозиција, станува банална или инфериорна работа, која зад себе ја опустоши Република Македонија.

НЕЗАДОВОЛСТВОТО КАКО МЕЃУНАРОДЕН ПРОБЛЕМ

Што бараа во Брисел двете делегации? Амин или... Агендата на делегацијата на ДУИ, Теута Арифи, Муса Џафери и Агрон Буџаку, беше конципирана за да се најде "раме за плачење" кај европските претставници, но истовремено и да се претстави протестното писмо. Додека, пак, владината делегација реферираше за својата програма за борба со корупцијата и со лошата економска состојба. Тројцата претставници на ДУИ

однесоа писмо од Ахмети, во кое е повторен ставот дека Владата на Груевски е нелегитимна, затоа што не го почитува мнозинството гласови на Албанците во Македонија.

"Ќе ги опишам сите настани така како што се одвиваа по ред. Секако дека меѓународната заедница не може да остане целосно индиферентна кон инвестицијата која ја вложи во Македонија четири години по ред", изјави претседателот на ДУИ, Али Ахмети.

"Сите мои активности се во насока на праведно и доследно информирање на меѓународната заедница за тоа што се случува тука и враќање на вниманието на меѓународната заедница кон Македонија", нагласи Ахмети.

Што со ова сака да постигне ДУИ? Оваа партија се обидува незадоволството да го претвори во меѓународен проблем. Меѓутоа, амбасадорите во Скопје и натаму ги повикуваат на смиреност, што значи Ахмети ја губи битката.

"Ние сè уште се надеваме и ги охрабруваме оние кои не се во Владата да имаат конструктивна улога, исто како што кажавме кога беа изборите. Тоа е важно заради прогресот на Македонија, членството во ЕУ и во НАТО", изјави амбасадорот на САД во Македонија, Џилијан Миловановиќ.

Улогата на евродипломатите во Скопје и на американската амбасадорка е клучна во одвивањето на настаните во Македонија. Имено, ако се разгледува позицијата на ДУИ, односно ставовите на Ахмети, кој по изостанувањето од власта се закани со оружје, тогаш може да се констатира дека нивните тврди политички ставови омекнуваат. Таквите најави можат да се прочитаат и во официјалните партиски изјави кои, пак, отвораат простор за премостување на проблемот. Затоа, полека но сигурно се копа гроб за коалицијата меѓу ДУИ и ПДП, која се наоѓа на "климави нозе", констатација која во овој момент се негира. Но, односот на силите во коалицијата му дава за право на Ахмети да одлучува за сè, дури и за векот на траење на овој брак, кој не вроди со плод во однос на креирањето политика и зачувувањето на власта во Македонија.